



Зоран Витанов

# НАЈГОЛЕМИТЕ ПАРАЗИТИ СЕ ВО ВЛАСТА!

(Скандалоѝ во црквата "Св. Сѹас" како љовод)

**Во средата, на четврти февруари, во црквата "Свети Спас" во Скопје, се прослави 132 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, великанот над великаните, кој со сите свои идеи не бил само социјалист, туку вистински космополит и визионер, како ретко кој човек кој произлегува од овие наши проколнати балкански простори. Токму неговиот космополитизам, покрај патриотизмот, е основната причина зошто македонскиот народ го слави неговото дело со толкава гордост. Токму затоа, во средата, како и секоја година на истиот датум, дворот во црквата каде што се наоѓа неговиот гроб беше премал да ги прими сите почитувачи на неговиот лик и дело.**

Но, сепак, оваа година се случи невиден скандал, каков што се нема случено никогаш порано, откога се пренесоа неговите мошти во споменатата црква во Скопје. Имено, за прв пат се случи ДА НЕМА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, КАКО И ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Значи, потенцирам: не велам дека не беше присутен Премиерот и претседателот на Собранието, туку воопшто НИТУ ЕДЕН претставник на споменатите две институции - законодавната и извршната власт. Можеме да претпоставиме дека споменатите двајца претседатели на Владата и на Собранието биле зафатени (иако е познато дека беа во земјата тој ден), но да нема НИТУ ЕДЕН слободен од стотината претставници на Владата и од 120 (сто и дваесет) претставници на Парламентот, е навистина невозможно! Се поставува прашањето, тогаш, зошто немаше присутни од споменативе господа да оддадат почит на несомнено еден од најголемите великани на македонската нација и држава?

Пред да се обидеме да одговориме на ова прашање, треба да ја потсетиме македонската јавност дека неодамна во село Небрегово, Прилепско, се одржа свеченост во чест на Блаже Конески, каде исто така немаше присутни претставници на Владата

и на Собранието на РМ, а за премиерот Црвенковски лично, и да не зборуваме. Се разбира дека тој е "зафатен" со некои "поважни работи и ангажмани".

Значи, двајцата најголеми великани на поновата македонска историја не беа удостоени од претставниците на македонската држава! Власта во Македонија не покажа никакво почитување кон овие двајца великани! Веројатно и би можеле да ги оправдаме споменативе господа, особено премиерот, господинот Црвенковски, со наивно верување дека е презафатен, но тогаш се прашуваме, како е можно истиот тој Црвенковски да се нацрта НА ПРВИОТ РЕД, со сета негова свита и со сите негови полтрончиња на прославата на 100 години на албанската азбука, и тоа во Битола?

Значи, НИТУ ЕДЕН претставник на Владата и на Собранието немаше време за Гоце Делчев и Блаже Конески, а СИТЕ имаа време за прослава на албанската азбука?! Да не бидеме наивни: Оваа Власт е антимакедонска и однародена. Тоа таа со сите сили се труди да ни го докаже секојдневно. Тој што сака тоа да го види и да го чуе, има очи и уши, нека гледа и нека слуша! Преостанатите одлучиле по сопствена волја при очи и уши да останат слепи и глуви!

Ако тоа не е така, тогаш веројатно тие не присуствуваа на чествување на Делчев и Конески

затоа што тие беа учители, а од господинот Тале Герамитчиоски - заменик министер за образование, деновиве слушнаме дека учителите во Македонија се паразити(?!). Тие, секако, како "големи работници", не ги почитуваат паразитите!

Еве, јас ја користам оваа прилика на писмено, со сета одговорност, да ги обвинам господата од власта за најголеми паразити во историјата на оваа, но и на сите претходни македонски држави. Според Вујаклија, под паразит се подразбира: "Оној кој живее на сметка на другиот". Но, да бидеме на чисто, ако мислите дека под тоа мислам само на финансиски бенефиции на власта на сметка на народот, се лажете!

Мислам на следното: Оваа влада се формира за сметка на ЖИВОТИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БРАНИТЕЛИ, преку чија жртва господинот Тале Герамитчиоски, господинот Бранко Црвенковски како и СЕТА НЕГОВА ТАЈФА ОД УЧК и СДСМ ги ужива сите бенефиции од Република Македонија! Подготвен сум да полемизирам со КОГО БИЛО во оваа држава кој не се согласува со претходното! Баш сум љубопитен да слушнам дали има и такви мислења?

Ако овој пример не ни е доволен, тогаш да се потсетиме на настаните од неодамнешната прослава по повод легализирањето на малоречанскиот универзитет. Сведоци бевме дека таму се вееја знамиња на туѓа држава и се пееше химна на туѓа држава. Иако сега веќе за овој универзитет кратиме од залчињата на сопствените деца, и понатаму студентите од тој универзитет праќаат пораки дека преку непочитување на симболите на Република Македонија, тие всушност ја негираат оваа држава! Секако, иако тој универзитет е сега веќе државна институција, Владата НЕМА АБЕР да ги повика организаторите на кривична одговорност! Замислете дека скопскиот Универзитет организира некоја свеченост, каде наместо македонското, ќе се вее знаме на некоја соседна држава и се пее туѓа химна? Уште ИСТИОТ ДЕН, истата оваа влада, ќе ги

уапси СИТЕ организатори и кривично ќе ги гони!!!

Со ваквите двојни аршини, оваа влада праќа јасна порака до целата македонска, но и светска јавност дека Македонија е де факто поделена на две територии, каде не владееат еднакви закони. Тоа беше, впрочем, и целта на терористите на Ахмети во агресијата врз Република Македонија, што тие ја извршија во 2001 година.

По дефиниција, ако некоја вооружена формација изврши воен напад врз некоја суверена држава, тогаш се вели дека врз таа држава е извршена **агресија**. Доколку по агресијата, истата воена формација, во истата држава формира влада (исто така по дефиниција), се констатира дека таа држава е **окупирана**. Доколку покрај агресорите, во владата учествуваат и домашни структури, таквите структури се нарекуваат **предавнички**. Тоа е така според сите светски воени теории, и тука нема ништо спорно. Што би се рекло - пред фактите и боговите молчат!

Оттука, нема дилеми дека актуелната влада е комбинација од окупаторски и предавнички елементи. Следствено на сето тоа, не сум воопшто изненаден што таквата власт не ги чествува великаните од типот на Делчев и Конески. Но, за наша среќа и двајцата наши великани биле големи визионери, па Конески во својата песна ЛАЖНИ ПРОРОЦИ како да го предвидел сето тоа, па како да мисли лично на Црвенковски велејќи:

**"Ќе дојде време на лажни пророци што божем во мое име ќе ве збираат по плоштадите, ќе креваат врева до небеси, ќе се буваат во градите, НЕМОЈТЕ ДА ИМ ВЕРУВАТЕ! Тие мислат само на себеси. Што дека прогласуваат дека ве спасуваат! Бес ги распина внатре душите да ви ги затре. Тие варосани гробови! НЕ да им станете робови".**